

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



К О Н К У Р С

**за запишување студенти на прв циклус студии
на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
во учебната 2018/2019 година**

Скопје, јуни 2018 година

Во согласност со член 110 Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Владата на РМ за бројот на студентите за запишување во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2018/2019 година, (бр. 44-4492/1 од 2.5.2018 година), Одлуката на Владата на РМ за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2018/2019 година (бр. 44-4495/1 од 2.5.2018 година), Одлуката на Владата на РМ за утврдување на бројот на квоти по студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите во учебната 2018/2019 година (бр. 44-4492/2 од 2.5.2018 година), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-138/2, донесена на 224. седница одржана на 29.1.2018 година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-384/3, донесена на 226. седница одржана на 15.3.2018 година и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-611/3 донесена на 228. седница одржана на 22.5.2018 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бул. Гоце Делчев бр. 9, објавува

К О Н К У Р С
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

I Број на студенти

На факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2018/2019 година може да се запишат **следниов број студенти:**

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	редовни во државна квота	износ на надоместок (во евра)	редовни со кофинансирање	износ на ко- финанси- рање (во евра)	вонредни	износ на ко- финансирање за вонредни сту- денти(во евра)	вкупен број на студенти
Архитектонски факултет (бул. „Партизански одреди“ бр. 24) ▪ архитектура - петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус (10 семестри)	60	200	60	400	-	-	120
Градежен факултет (бул. „Партизански одреди“ бр. 24) (6 семестри)	240	200	180	400			420
▪ градежништво	140	200	80	400			220
▪ геодезија	60	200	60	400			120
▪ геотехничко инженерство	40	200	40	400			80
Факултет за електротехника и информатски технологии (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16) (8 семестри)	440	200	220	400	-	-	660
▪ електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија	80		40				120
▪ електроенергетски системи	60		30				90
▪ електроенергетика, управување и менаџмент	60		30				90
▪ компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика	60		30				90
▪ компјутерски технологии и инженерство	60		30				90
▪ компјутерско хардверско инженерство и електроника	60		30				90
▪ телекомуникации и информатско инженерство	60		30				90
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16)	550	200	550	400	-	-	1100
▪ софтверско инженерство и информатски системи – 6 или 8 семестри	140	200	140	400			280
▪ интернет, мрежи и безбедност - 6 или 8 семестри	70	200	70	400			140
▪ примена на информатски технологии - 6 или 8 семестри	140	200	140	400			280

▪ компјутерска едукација – 8 семестри	20	200	20	400			40
▪ компјутерско инженерство – 6 или 8 семестри	70	200	70	400			140
▪ компјутерски науки - 6 или 8 семестри	70	200	70	400			140
▪ софтверско инженерство и информациски системи на англиски јазик – 6 или 8 семестри	40	200	40	400			80
Машински факултет (ул. „Ругер Бошковиќ“ бр. 16) (8 семестри)	340	200	300	400	-	-	640
▪ производно инженерство	40		40				80
▪ транспорт, механизација и логистика	30		30				60
▪ термичко инженерство	30		20				50
▪ хидраулично енергетско инженерство	30		20				50
▪ индустриско инженерство и менаџмент	30		30				60
▪ моторни возила	30		30				60
▪ енергетика и екологија	30		30				60
▪ мехатроника	30		30				60
▪ автоматизација и управувачки системи	30		20				50
▪ индустриски дизајн	20		30				60
▪ материјали, процеси и иновации	30		20				50
Технолошко-металуршки факултет (ул. „Ругер Бошковиќ“ бр. 16) (8 семестри)	230	200	40	400	35	400	305
▪ металургија, дизајн и менаџмент	30		5		5		40
▪ неорганско инженерство и заштита на животната средина	30		5		5		40
▪ полимерни материјали	30		5		5		40
▪ дизајн и инженеринг на облеката	30		5		5		40
▪ прехранбена технологија и биотехнологија	50		10		5		65
▪ дизајн и менаџмент на технолошки процеси	30		5		5		40
▪ инженерство на материјали и нанотехнологији	30		5		5		40
Природно-математички факултет („Архимедова“ бр. 3) (8 семестри)	615	200	405	400	215	400	1235
▪ студии по математика	125		40		30		195
- наставна математика							
- теориска математика							
- актуарска и финансиска математика							
- применета математика							
- математика - информатика							
▪ студии по физика	90		30		-		120
- наставна физика							
- применета физика							
- теориска физика							
- медицинска физика							
- астрономија и астрофизика							
- геофизика и метеорологија							
▪ студии по хемија	100		40		-		140
- наставна хемија	20		10				30

- применета хемија	40		10				50
- применета хемија - аналитичка биохемија	40		20				60
▪ студии по биологија	140		140		20		300
- биохемија и физиологија	50		50				100
- биологија	35		35				70
- екологија	15		15				30
- нутриционизам	20		20		20		60
- молекуларна биологија со генетика	20		20		-		40
▪ студии по географија	85		115		115		315
- наставна географија	25		25		25		75
- географски информациски системи	20		20		20		60
- туризам	30		60		60		150
- демографија	10		10		10		30
▪ студии по етнологија и антропологија	30		30		30		90
▪ двопредметни студии	45		10		20		75
- биологија-хемија	20		10		20		50
- математика-физика	25		-		-		25
Економски факултет (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9В) (8 семестри)	525	200	525	400	70	400	1120
▪ е-бизнис	75		75		10		160
▪ економија	75		75		10		160
▪ маркетинг	75		75		10		160
▪ менаџмент	75		75		10		160
▪ надворешна трговија	75		75		10		160
▪ сметководство и ревизија	75		75		10		160
▪ финансиски менаџмент	75		75		10		160
Правен факултет „Јустинијан Први“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9Б) (6 семестри)	490	200	490	400	55	400	1035
▪ правни студии	350	200	350	400	25	400	725
▪ политички студии (на македонски јазик)	50	200	50	400	20	400	120
▪ политички студии (на англиски јазик)	30	200	30	400	-	-	60
▪ новинарство	30	200	30	400	10	400	70
▪ односи со јавноста	30	200	30	400	-	-	60
Филозофски факултет (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри)	445	200	435	400	215	400	1095
▪ филозофија	20		20		10		50
▪ педагогија	30		30		10		70
▪ социологија	30		20		10		60
▪ психологија	60		60		/	-	120
▪ историја	25		25		10		60
▪ историја со архивистика	20		20		10		50
▪ историја на уметноста	20		20		10		50
▪ археологија	20		20		10		50
▪ класична филологија (со една од потпрограмите: антички студии или византологија)	10		10		5		25
▪ старогрчки јазик и античка книжевност (со една од потпрограмите: македонски јазик, француски јазични студии и француски книжевно- културолошки студии)	10		10		5		25

▪ латински јазик и античка книжевност (со една од потпрограмите: македонски јазик, француски јазични студии и француски книжевно-културолошки студии)	10		10		5		25
▪ безбедност, одбрана и мир	40		40		40		120
▪ социјална работа и социјална политика	40		40		40		120
▪ специјална едукација и рехабилитација (дефектологија)	30		30		10		70
▪ родови студии	25		25		10		60
▪ семејни студии	20		20		10		50
▪ андрагогија	15		15		10		40
▪ приватна и корпоративна безбедност	10		10		5		25
▪ меѓународни и интеркултурни студии	10		10		5		25
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри)	540	200	415	400	130	400	1085
▪ македонски јазик и јужнословенски јазици	55		30		15		100
- македонски јазик (со проверка на знаења и умеeња)	40		30		10		80
- словенечки јазик	15		10		5		30
▪ македонска книжевност и јужнословенски книжевности	40		30		10		80
▪ албански јазик и книжевност	55		55		5		115
- наставна насока	25		25		5		55
- преведување и толкување - <i>немајчин</i>	15		15		-		30
- преведување и толкување - <i>мајчин</i>	15		15		-		30
▪ турски јазик и книжевност	50		20		20		90
- турски јазик и книжевност – <i>мајчин</i>	25		10		10		45
- турски јазик и книжевност – <i>немајчин</i>	25		10		10		45
▪ романски јазици и книжевности	80		40		20		140
- француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво)	40		20		10		70
- романски јазик	20		10		5		35
- шпански јазик	20		10		5		35
▪ славистика	40		20		15		75
- руски јазик (почетно ниво)	30		15		10		55
- чешки јазик (почетно ниво)	10		5		5		20
▪ германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеeња)	30		30		15		75
▪ англиски јазик и книжевност	60		50		10		120
▪ општа и компаративна книжевност	30		30		10		70
▪ преведување и толкување (со проверка на знаења и умеeња)	70		70		-		140
- англиски јазик/француски јазик	30		30				60
- англиски јазик/германски јазик							
- француски јазик/англиски јазик	20		20				40
- француски јазик/германски јазик							
- германски јазик/англиски јазик	20		20				40
- германски јазик/француски јазик							
▪ италијански јазик и книжевност	30		30		10		70
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ (ул. „Партизански одреди“ б.б.)	210	200	120	400	60	400	390

(8 семестри)							
▪ одделенска настава	100		50		25		175
- за наставници во паралелки на македонски јазик	40		20		10		70
- за наставници во паралелки на албански јазик	30		20		10		60
- за наставници во паралелки на турски јазик	30		10		5		45
▪ предучилишно воспитание	80		50		25		155
- за воспитувачи во групи на македонски јазик	30		20		10		60
- за воспитувачи во групи на албански јазик	30		20		10		60
- за воспитувачи во групи на турски јазик	20		10		5		35
▪ библиотекарство	30		20		10		60
Факултет за физичко образование, спорт и здравје (ул. „Димче Мирчев“ бр. 3)	80	200	80	400	140	400	300
▪ физичко и здравствено образование (8 семестри)	80		80		40		200
▪ стручни студии за спортски тренери (6 семестри)		-		-	100		100
Медицински факултет (ул. „50 Дивизија“ бр. 6)	260	200	220	400	110	400	630
▪ општа медицина (12 семестри)	140		140		-	-	280
▪ медицински сестри/техничари (6 семестри)	35		35		40		110
▪ радиолошки технолози (6 семестри)	20		20		20		60
▪ логопеди (6 семестри)	30		30		20		80
▪ физиотерапевти (6 семестри)	35		35		30		100
Фармацевтски факултет (ул. "Водњанска" бр. 17)	135	200	135	400	-	-	270
▪ фармација (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус - 10 семестри)	60		60		-	-	120
▪ лабораториски биоинженер (6 семестри)	25		25		-	-	50
▪ диететика со диетотерапија (6 семестри)	50		50		-		100
Стоматолошки факултет (ул. „Мајка Тереза“ бр. 43)	65	200	65	400		-	130
▪ дентална медицина (12 семестри)	40		40			-	80
▪ стручни забни техничари (6 семестри)	15		15			-	30
▪ стручни стоматолошки сестри - орални хигиенолози (6 семестри)	10		10			-	20
Факултет за земјоделски науки и храна (ул. „16-та Македонска бригада“, бр. 3) (8 семестри)	345	200	120	400	120	400	585
▪ поледелство	25		10		10		45
▪ анимална биотехнологија	40		10		10		60
▪ агроекономика	40		20		20		80
▪ заштита на растенијата - фитомедицина	30		15		10		55
▪ еко-земјоделство	30		10		10		50
▪ преработка на земјоделски производи	30		10		10		50
▪ квалитет и безбедност на храна	50		25		20		95
▪ хортикултура модул; хортикултура модул: градинарство и цвекарство	50		10		15		75
▪ овоштарство, лозарство и винарство модул: овоштарство модул: лозарство и винарство	50		10		15		75

Шумарски факултет (ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 1) (8 семестри)	120	200	15	400	15	400	150
▪ шумарство	50		5		5		60
▪ екоинженеринг и екоменаџмент	30		5		5		40
▪ пејзажно дизајнирање	40		5		5		50
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер (бул. „Александар Македонски“ бб) (8 семестри)	80	200	45	400	10	400	135
▪ инженерство на мебел и дрво	30		20		5		55
▪ дизајн на мебел и ентериер	50		25		5		80
Факултет за ветеринарна медицина (ул. „Лазар Поп-Трајков“ 5-7) (11 семестри)	35	200	15	400	-	-	50
▪ ветеринарна медицина (интегрирани студии од I и II циклус)	35	200	15	400	-	-	50
Факултет за драмски уметности (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 22) (8 семестри)	13	200	10	400		-	23
▪ актерска игра	5		5				10
▪ театарска и филмска драматургија	5		2				7
▪ театарска режија	3		3				6
▪ продукција	-		-				-
Факултет за ликовни уметности (ул. „Битпазарска“ б.б.) (8 семестри)*	22	200	22	400		-	44
▪ сликарство	6		6				12
▪ вајарство	5		5				10
▪ графика	6		6				12
▪ ликовна педагогија	5		5				10
Факултет за музичка уметност (ул. „Питу Гули“ бр. 1) (8 семестри)	73	200	66	400		-	139
▪ музичка теорија и педагогија	20		15				35
▪ композиција	2		1				3
▪ оркестарско диригирање	1		0				1
▪ музикологија	2		2				4
▪ етномузикологија	2		2				4
▪ пијано	4		5				9
▪ хармоника	2		3				5
▪ флејта	2		0				2
▪ обоа	1		1				2
▪ кларинет	1		1				2
▪ саксофон	0		1				1
▪ фагот	1		1				2
▪ труба	2		2				4
▪ хорна	1		0				1
▪ тромбон	2		1				3
▪ туба	1		0				1
▪ удирачки инструменти	1		2				3
▪ соло - пеење	4		5				9
▪ виолина	5		4				9
▪ виола	2		2				4
▪ виолончело	2		1				3
▪ контрабас	1		1				2
▪ гитара	1		2				3

▪ балетска педагогија - класичен балет	4		4			8
▪ балетска педагогија - современ танц	3		4			7
▪ соло пеење - популарни жанрови	1		2			3
▪ саксофон – популарни жанрови	1		1			2
▪ бас - популарни жанрови	2		1			3
▪ гитара - популарни жанрови	1		1			2
▪ удирачки инструменти - популарни жанрови	1		1			2
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“	5913		4573		1175	11 661

II. Услови и критериуми за запишување

1. Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на академски и на стручни студии) на факултетите имаат кандидати кои положили државна или меѓународна матура.

Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во првиот уписан рок не се пријават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од претходниот став, право на упис на прв циклус студии можат да имаат и лицата кои положили училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

На прв циклус универзитетски студии од областа на уметностите може да се запише лице кое положило државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование.

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

По исклучок, под услови кои ги утврдува факултетот, на студии можат да се запишат и лица без претходно завршено соодветно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се очекува дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат студиите.

2. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

3. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до **10%** од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Рангирањето на кандидатите од претходниот став ќе се врши според успехот од претходно завршеното високо односно вишо образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умењата. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите.

Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V од Конкурсот.

4. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа:

- а) студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование;
- б) студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умењата на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности.

5. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

- а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **општиот успех по сите предмети учествува со 60%**, а успехот постигнат на **државната матура учествува со 40%**.

- а.1. На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование**, бодирањето се врши на следниов начин:

- Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

- a.2. **За кандидатите кои полагаале државна матура во учебната 2014/2015 и во учебната 2013/2014 година** бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу **40 поени** и се врши на следниов начин:

За трите екстерни предмети:

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **соодветен** за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со 20.
- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **несоодветен** за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет, добиени според горната методологија, се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **30 поени** за трите екстерни предмети.

За интерниот предмет:

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е **соодветен** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент **1,2**.
- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е **несоодветен** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент **0,8**.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени за соодветен**, односно **4 поени за несоодветен** интерен предмет.

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

- a. 3. **За кандидатите кои полагаале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година** бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу **40 поени** и се врши на следниов начин:

За двата екстерни предмета:

- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **соодветен** за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за соодветниот предмет поделен со 20.
- За кандидатите кои на државната матура полагаале екстерен предмет кој е **несоодветен** за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **20 поени** за двата екстерни предмета.

За двата интерни предмета:

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се **соодветни** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со коефициент 1,6.
- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се **несоодветни** за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со коефициент 1.

Вака добиените производи се собираат.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени** за два соодветни, **13 поени** за еден соодветен и еден несоодветен и **10 поени** за два несоодветни предмета.

За проектната задача:

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

- a. 4. **За кандидатите кои полагаале училишна матура или завршен испит** по завршено средно образование со четиригодишно траење, бодирањето на успехот постигнат при полагањето носи најмногу **20 поени** и се врши на следниов начин:

- Оценките од предметите кои се полагаат на училишната матура односно завршниот испит се множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени**.

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

- a. 5. **За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година** и не полагаале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 5.a.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (Прилог 3) се дели со бројот на оценките (независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно **40 поени** за двата предмета.

б) На студиските програми со посебни специфичности (**на Архитектонскиот факултет, Факултетот за драмски уметности, Факултетот за ликовни уметности и Факултетот за музичка уметност**), селекцијата на кандидатите ќе се врши според **успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умењата на кандидатите**. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

- **На Архитектонскиот факултет** кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **успехот од средното образование** учествува со **60%**, а успехот постигнат **на тестот за склоност за студирање архитектура учествува со 40%**.

Пресметката на бодовите од успехот во средното образование се врши на следниов начин: бодовите од успехот од средното образование се добиваат согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од Конкурсот. Вкупниот добиен збир се множи со коефициент 0,6. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

Пресметката на бодовите од проверката на знаењата и умењата на кандидатите се врши на следниов начин: вреднувањето на успехот од **тестот за склоност за студирање архитектура** се врши со бодување од **0 до 40** поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку **15** поени. Кандидатите имаат право на увид во тестовите.

- **На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, на студиската програма Македонски јазик, Германски јазик и книжевност и Преведување и толкување (англиски јазик, германски јазик и француски јазик)**, кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **успехот од средното образование** учествува со **60%**, а успехот постигнат **со проверка на знаењата и умењата на кандидатите учествува со 40%**. Вреднувањето на успехот од средното образование се врши согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од Конкурсот. Вреднувањето на успехот од **проверката на знаењата и умењата на кандидатите** се врши со бодување од **0 до 40** поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку **15** поени.

- **На уметничките факултети (Факултет за драмски уметности, Факултет за ликовни уметности и Факултет за музичка уметност)**, кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **успехот од средното образование** учествува со **40%**, а успехот постигнат **со проверка на знаењата и умењата на кандидатите учествува со 60%**.

Пресметката на бодовите од успехот во средното образование се врши на следниов начин: бодовите од успехот од средното образование **за кандидатите кои полагаале државна матура** се добиваат согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од Конкурсот. Вкупниот добиен збир се множи со коефициент 0,4. За кандидатите со завршена училишна матура вкупниот добиен збир на оценки од предметите полагаани на училишната матура се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу **40 поени**. **Пресметката на бодовите од проверката на знаењата и умењата на кандидатите** се врши на следниов начин: вреднувањето на успехот од **проверката на знаењата и умењата на кандидатите** се врши со бодување од **0 до 60** поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку **10** поени. Пресметката на поените од проверката на знаењата и умењата на кандидатите на **Факултетот за музичка уметност** се врши согласно Упатството за утврдување на предметите и на испитните програми за проверка на знаењата и умењата за запишување на прв циклус на студиските програми на Факултетот и за начинот на бодување на знаењата и умењата и начинот на пресметка на поените.

По објавувањето на резултатите од проверката на знаењата и умењата, кандидатите имаат право на приговор, во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Кандидатите имаат право на увид во тестовите.

в) На **Педагошкиот** и на **Природно-математичкиот факултет** (наставни студиски програми) се врши претселекција на кандидатите по пат на интервју, која не се бодира. Кандидатите се рангираат согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од Конкурсот.

III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет на факултетот формира Конкурсна комисија, а Архитектонскиот факултет и факултетите од областа на уметностите формираат и комисији за проверка на знаењата и умењата.
2. За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира Универзитетска конкурсна комисија. Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување. Универзитетската конкурсна комисија донесува Упатство за реализација на Конкурсот.
3. Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисији на одделните факултети.
4. Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од средното образование (среден успех), и резултатите од проверката на знаењата и умењата, на студиските програми каде што таа се спроведува.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме-

тувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.

Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.

5. Факултетите на кои по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор односно во трет уписан рок.

IV. Запишување студенти во државна квота

1. Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од **200 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ.

Плаќањето на надоместокот, по правило, се врши во две еднакви рати, при запишувањето на зимскиот, односно летниот семестар.

Надоместокот од став 1 на оваа точка, студентите кои го задржуваат статусот на редовни студенти во државната квота согласно со Статутот на УКИМ, го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

2. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираат според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.
3. Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната 2018/2019, ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма.
Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.
4. Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:
 - деца без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени;
 - лица од прв и втор степен на инвалидност;
 - воени инвалиди и
 - лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до **10%** од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

V. Запишување студенти со кофинансирање на студиите

1. На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Рангирањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од **400 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

VI. Запишување вонредни студенти

1. На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и се вработени, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од **400 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

Надоместокот од став 2 на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат образец M1/M2 нотарски заверен, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2 (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

VII. Кандидати со завршено средно образование во странство

а) Странски државјани

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува најмногу до **20%** од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање) утврден на ниво на студиската програма.

За одделни факултети, односно студиски програми се утврдени квоти за запишување странски државјани и нивниот број е даден во Прилог 4 од Конкурсот.

2. Школарината за странските државјани во учебната 2018/2019 година е дадена во Прилог 5.

3. Селекцијата на кандидатите се врши според соодветноста на претходно завршеното средно образование во однос на студиската програма за која се пријавуваат и според успехот од средното образование.

Селекцијата на кандидатите кои се пријавуваат за студирање на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите, се врши со проверка на знаењата и умењата (II/5.6).

4. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно студиска програма сакаат да студираат, дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, заверен превод на изводот од матичната книга на родените и уверение за здравствената состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

5. При пријавувањето, кандидатите странски државјани поднесуваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

6. Странските државјани – студенти на Универзитетот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

7. За кандидатите странски државјани кои немаат познавања на македонскиот јазик, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик.

Подготвителната настава се организира во траење од по три месеци интензивен курс во зимскиот и во летниот семестар и се реализира според посебна програма изготвена за таа цел.

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите - слушатели.

По успешно завршување на подготвителната настава и полагање на завршниот тест, кандидатите добиваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, со што стекнуваат право за пријавување за запишување на Универзитетот во наредната учебна, 2018/2019 година.

Детални информации за полагањето на тестот по македонски јазик како странски јазик, како и за пријавувањето и потребните документи за следење на подготвителната настава за изучување на македонскиот јазик (пријавен лист, уплата на надоместоци, жиро-сметка, и др.) ќе бидат содржани во посебно соопштение објавено од ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Соопштението ќе биде достапно и на интернет-страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје www.ukim.edu.mk.

б) Државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите.

Селекцијата на кандидатите од точка 1, на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите се врши со проверка на знаењата и умењата (II/5.6).

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, изнесува денарска противвредност од **400 евра** за една учебна година (како за кандидатите од глава V).

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование во странство.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, но најмногу до 10% од државната квота.

2. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршено во странство.

VIII. Кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од приватните средни училишта во РМ

1. Кандидатите со завршена меѓународна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија. За овие кандидати бодовите од вкупниот успех од средното образование се добиваат согласно точката 5.а.1 од Конкурсот. Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените поени се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени**. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.
2. Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што се полага државна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија согласно точката 5.а.1 од Конкурсот.
3. Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што не се полага државна матура се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите, но најмногу до 10% од државната квота.

Сите кандидати од глава VII точка а и точка б.1. се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во роковите утврдени со Конкурсот. Кандидатите од глава VII точка б.2. и глава VIII се пријавуваат на соодветниот факултет.

IX. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

1. Број на квоти по студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите во учебната 2018/2019 година:
 - 1 студент за секоја студиска програма за која се определени од 20 до 40 места во државна квота и 1 студент за секоја студиска програма за која се определени од 20 до 40 места во квота за кофинансирање на студентите;
 - 2 студенти за секоја студиска програма за која се определени повеќе од 40 места во државна квота и 2 студенти за секоја студиска програма за која се определени повеќе од 40 места во квота за кофинансирање на студентите.
2. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2018/2019 година дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од **10%** од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус студии на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.
 - На високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, припадниците на албанската заедница може да се запишуваат само во редовните квоти.

- Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

X. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеѐња и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

	прв рок	втор рок	трет рок
Пријавување на кандидатите	30 и 31.8.2018	13 и 14.9.2018	24.9.2018
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)	4.9. 2018	17.9.2018	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	6.9. 2018	19.9.2018	
Запишување на кандидатите	7 и 10.9. 2018	21.9.2018	28.9.2018

2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеѐња

	прв рок	втор рок	трет рок
Пријавување на кандидатите	30 и 31.8.2018	13 и 14.9.2018	25.9.2018
Проверка на знаења и умеѐња	1.9. 2018	17.9.2018	
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од проверката на знаењата и умеѐњата и успехот од средно образование	5.9. 2018	20.9.2018	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	7.9. 2018	21.9.2018	
Запишување на кандидатите	10.9. 2018	24.9.2018	1.10.2018

Забелешка:

По реализацијата на првиот уписан рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, Универзитетот ќе објави *број на слободни места за запишување во вториот уписан рок во учебната 2018/2019 година.*

XI. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.** Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (образец A1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. потврда за уплата:
 - 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеѐњата, односно
 - 500 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеѐњата по еден предмет
 - 1000 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеѐњата по повеќе предмети на Архитектонскиот факултет, Факултетот за музичка уметност и Факултетот за ликовни уметности, односно 1500 денари на Факултетот за драмски уметности

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава VI, точка 3.

Кандидатите кои конкурираат согласно со Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право, ги поднесуваат и документите наведени во член 4 и член 5 од истиот Правилник:

За материјалните можности:

- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни од тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата;
- за корисници на социјална помош се доставува последно решение/потврда од центарот за социјални работи;
- за пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на пензија и
- пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат и истата се смета како месечен приход.

За посебните критериуми:

- уверение за државјанство на Република Македонија,
- извод од матичната книга на родените за кандидатот,
- за родител на кој му е одземено родителското право – решение од надлежен суд и/или
- за починат родител – извод од матичната книга на умрените.

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
 2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3)
 3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, **со назнака ИКСА на УКИМ, _____ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма)**, на жиро-сметката 10000000063095 депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.
- Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

Составен дел на Конкурсот се:

Прилог 1 - Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаат **државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2017/2018 година**

Прилог 2 - Листа на екстерни предмети и интерни предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаат **државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година**

Прилог 3 - Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле **пред учебната 2007/08 година и не полагаат државна матура**

Прилог 4 - Преглед на бројот за запишување на **странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2018/2019 година**

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2017/2018 година

1. За сите кандидати **задолжителен екстерен испит** е предметот: **македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.**
2. **Прв изборен екстерен испит** за кандидатите **со гимназиско образование и со средно стручно образование** е предметот: **математика или странски јазик**, а за кандидатите со **средно уметничко образование** е: **странски јазик или филозофија.**
3. Во прегледот се дадени **вториот изборен екстерен предмет** и **интерниот предмет**, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

факултет	втор изборен екстерен предмет*	изборен интерен предмет
Архитектонски факултет	за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис за средно уметничко образование: филозофија или историја	за гимназија: еден предмет од листата на општообразовни наставни предмети по избор на кандидатот, без ограничување за средно стручно образование и за средно уметничко образование: еден предмет од листата на стручни наставни предмети по избор на кандидатот, без ограничување
Градежен факултет	за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис за средно уметничко образование: странски јазик, естетика, филозофија или историја	за гимназија: еден предмет од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура за средно стручно образование и за средно уметничко образование: еден предмет од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура
Факултет за електротехника и информациски технологии	еден од изборните екстерни предмети, задолжително е математика	за гимназија: без ограничување за средно стручно образование и за средно уметничко образование: без ограничување
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	еден од изборните екстерни предмети треба да биде математика	без ограничување
Машински факултет	без ограничување	без ограничување
Технолошко-металуршки факултет	без ограничување	без ограничување
Природно-математички факултет	без ограничување	без ограничување
Економски факултет	без ограничување	без ограничување
Правен факултет „Јустинијан Први“	за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис за средно уметничко образование: странски јазик, естетика, филозофија или историја	за гимназија: еден предмет од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура за средно стручно образование и за средно уметничко образование: еден предмет од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура без ограничување
Филозофски факултет	за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис за средно уметничко образование: странски јазик, естетика, филозофија или историја	без ограничување
Филолошки факултет „Блаже Конески“	без ограничување	без ограничување
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“	без ограничување	без ограничување

факултет	втор изборен екстерен предмет*	изборен интерен предмет
Факултет за физичко образование, спорт и здравје	без ограничување	без ограничување
Медицински факултет	биологија или хемија	за гимназија: 1. биологија или хемија (ако не се избрани како екстерен предмет), физика, англиски јазик (ако не е избран како екстерен предмет) 2. проектна задача за средно стручно образование: 1. биологија или хемија (ако не се избрани како екстерен предмет), физика, англиски јазик (ако не е избран како екстерен предмет), еден предмет од листата на стручни предмети од здравствена струка 2. проектна задача
Фармацевтски факултет	физика, биологија и хемија	по избор на кандидатот
Стоматолошки факултет	биологија, хемија, физика, математика или странски јазик (ако не се избрани како прв изборен предмет)	без ограничување
Факултет за земјоделски науки и храна	за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис за средно уметничко образование: странски јазик, естетика, филозофија или историја	без ограничување
Шумарски факултет	без ограничување	без ограничување
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер	без ограничување	без ограничување
Факултет за ветеринарна медицина	за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис за средно уметничко образование: странски јазик, естетика, филозофија или историја	за гимназија: еден предмет од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура за средно стручно образование и за средно уметничко образование: еден предмет од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура
Факултет за драмски уметности	без ограничување	без ограничување
Факултет за ликовни уметности	без ограничување	без ограничување
Факултет за музичка уметност	за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис за средно уметничко образование: странски јазик, естетика, филозофија или историја	за гимназија: еден предмет од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура за средно стручно образование и за средно уметничко образование: еден предмет од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура

* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет.

Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

1. ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ Е ПРЕДМЕТОТ МАЈЧИН ЈАЗИК.
2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

ФАКУЛТЕТ	СТУДИСКА ПРОГРАМА	ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Архитектонски факултет	архитектура (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус)	За кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за кандидатите од средно уметничко образование: естетика или филозофија	за гимназија: ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование: ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот средно уметничко образование: ■ два стручни предмета според образовниот профил на кандидатот
Градежен факултет	за сите студиски програми	математика (основно ниво) или странски јазик	за гимназија: ■ еден предмет од областа на природните науки ■ еден општообразовен предмет за средно стручно образование: ■ еден стручен или општообразовен предмет по избор на кандидатот ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
Факултет за електротехника и информациски технологии	за сите студиски програми	математика (најмалку основно ниво)	за гимназија: ■ физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два предмета) ■ еден предмет по избор на кандидатот (еден од гореспомнатите предмети или некој друг сосема различен предмет) за средно стручно образование: ■ физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два предмета) ■ еден стручен предмет според образовниот профил, по избор на кандидатот (еден од гореспомнатите предмети или некој друг сосема поразличен предмет)
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	за сите студиски програми	математика (најмалку основно ниво)	за гимназија: ■ физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два предмета) ■ еден предмет по избор на кандидатот (еден од гореспомнатите предмети или некој друг сосема различен предмет) за средно стручно образование: ■ физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два предмета) ■ еден стручен предмет според образовниот профил, по избор на кандидатот (еден од гореспомнатите предмети или некој друг сосема поразличен предмет)
Машински факултет	за сите студиски програми	математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик	за гимназија: ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование: ■ еден стручен предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
Студии по инженерство на животна средина и ресурси		математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик	за гимназија: ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование: ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
Технолошко-металуршки факултет	за сите студиски програми	математика (основно ниво) или странски јазик	за гимназија: ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование: ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден избран стручен предмет
Природно-математички факултет	математика	математика (напредно ниво)	■ нема ограничување ■ нема ограничување
	физика	математика (основно ниво)	■ нема ограничување ■ нема ограничување

ФАКУЛТЕТ	СТУДИСКА ПРОГРАМА	ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
	<u>хемија</u>	нема ограничување	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од групата природни и технички науки ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од групата природни и технички науки ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
	<u>биологија</u>	нема ограничување	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија или хемија ■ еден предмет од листата на изборни предмети за средно стручно образование <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија или хемија ■ еден изборен стручен предмет
	<u>географија</u>	нема ограничување	<ul style="list-style-type: none"> ■ нема ограничување ■ нема ограничување
	<u>етнологија и антропологија</u>	нема ограничување	<ul style="list-style-type: none"> ■ нема ограничување ■ нема ограничување
	<u>математика-физика</u>	математика (основно ниво)	<ul style="list-style-type: none"> ■ нема ограничување ■ нема ограничување
	<u>биологија-хемија</u>	нема ограничување	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија или хемија ■ еден предмет од листата на изборни предмети за средно стручно образование <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија или хемија ■ еден изборен стручен предмет
Економски факултет	за сите студиски програми	за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик, естетика или филозофија	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот за средно уметничко образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ два стручни предмети според образовниот профил на кандидатот
Правен факултет „Јустинијан Први“	за сите студиски програми	странски јазик или математика (основно ниво)	за гимназија се избираат два предмета од: <ul style="list-style-type: none"> ■ социологија ■ историја ■ филозофија ■ класични јазици ■ географија ■ биологија <ul style="list-style-type: none"> ■ математика (ако не е избран како екстерен предмет) ■ странски јазик (ако не е избран како екстерен предмет) за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет по избор на ученикот според образовниот профил
Филозофски факултет	<u>филозофија</u>	за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: математика (основно ниво) странски јазик за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик, естетика или филозофија	за гимназија се избираат два предмета од: <ul style="list-style-type: none"> ■ историја, филозофија, социологија, информатика или <ul style="list-style-type: none"> ■ од листата на понудените интерни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ математика (основно ниво), странски јазик, биологија, историја, информатика или бизнис ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот за средно уметничко образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ два стручни предмета според образовниот профил на кандидатот
	<u>педагогија</u> <u>андрагогија</u>	за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: математика (основно ниво) странски јазик за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик, естетика или филозофија	за гимназија се избираат два предмета од: <ul style="list-style-type: none"> ■ историја, филозофија, социологија, информатика или <ul style="list-style-type: none"> ■ од листата на понудените интерни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ математика (основно ниво), странски јазик, биологија, историја, информатика или бизнис ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот за средно уметничко образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ два стручни предмета според образовниот профил на кандидатот

ФАКУЛТЕТ	СТУДИСКА ПРОГРАМА	ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Факултет за физичко образование, спорт и здравје	за сите студиски програми	математика (основно ниво) странски јазик македонски јазик и литература	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, социологија, физика, информатика, хемија, историја, географија, филозофија за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, физика, информатика, хемија, теорија и методика на спортски тренинг, теорија и методика на физичко образование, педагогија, анатомија, физиологија, историја, географија, филозофија, основи на биомеханика, кинезиологија
Медицински факултет	за сите студиски програми	математика (основно ниво) или странски јазик	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија или физика за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија или физика ■ еден предмет од листата на стручни предмети од здравствена струка (по стара или нова програма)
Стоматолошки факултет	за сите студиски програми	математика (основно ниво) математика (напредно ниво) или странски јазик	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија, физика, латински јазик, социологија, информатика, филозофија, математика (ако не е избран како екстерен предмет), странски јазик (ако не е избран како екстерен предмет) за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија, физика, информатика, математика (ако не е избран како екстерен предмет) или странски јазик (ако не е избран како екстерен предмет) ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
Фармацевтски факултет	фармација (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус)	математика (основно ниво) или странски јазик	за гимназија (кандидатите избираат два предмета од следниве): <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија, физика, математика (основно ниво, ако не е избран како екстерен предмет), странски јазик (основно ниво, ако не е избран како екстерен предмет) за средно стручно образование (здравствена струка): <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија или физика ■ еден стручен предмет од образовниот профил на кандидатот за средно стручно образование (хемиско-технолошки техничар): <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија или физика ■ еден стручен предмет од образовниот профил на кандидатот
	лабораториски биоинженер (6 семестри)	математика (основно ниво) или странски јазик	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија, математика (ако не е избран како екстерен испит), физика за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија или хемија ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
Факултет за земјоделски науки и храна	за сите студиски програми	математика (основно ниво) или странски јазик	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ хемија, биологија, информатика, физика, странски јазик (ако не е избран како екстерен предмет), географија за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет по избор од листата со општообразовни предмети ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот
Шумарски факултет	за сите студиски програми	за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик, естетика или филозофија	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот за средно уметничко образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ два стручни предмети според образовниот профил на кандидатот
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер	за сите студиски програми	без ограничување	без ограничување
Факултет за ветеринарна медицина	ветеринарна медицина	математика (основно ниво) или странски јазик	за гимназија (два предмета по избор на кандидатите): <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија, физика, математика (ако не е избран како екстерен предмет), странски јазик (ако не е избран како екстерен предмет), класични јазици, информатика за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ биологија, хемија, физика, математика, странски јазик, информатика или бизнис ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот

ФАКУЛТЕТ	СТУДИСКА ПРОГРАМА	ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Факултет за драмски уметности	за сите студиски програми	<p>за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик</p> <p>за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик, естетика или филозофија</p>	<p>за гимназија:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите <p>за средно стручно образование</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот <p>за средно уметничко образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ два стручни предмета според образовниот профил на кандидатот
Факултет за ликовни уметности	за сите студиски програми	<p>за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик</p> <p>за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик, естетика или филозофија</p>	<p>за гимназија:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите <p>за средно стручно образование</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот <p>за средно уметничко образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ два стручни предмета според образовниот профил на кандидатот
Факултет за музичка уметност	за сите студиски програми	<p>за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик</p> <p>за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик, естетика или филозофија</p>	<p>за гимназија:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите <p>за средно стручно образование</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот <p>за средно уметничко образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагаале државна матура

студиска програма	прв предмет	втор предмет
Архитектонски факултет		
архитектура	по избор на кандидатите	по избор на кандидатите
Градежен факултет		
за сите студиски програми	математика	по избор на кандидатите: физика, информатика, техничка механика, геодезија, општообразовен предмет, стручен предмет
Факултет за електротехника и информациски технологии		
за сите студиски програми	математика	по избор на кандидатите: физика; основи на електротехника; информатика
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство		
за сите студиски програми	по избор на кандидатите: математика; физика; основи на електротехника; информатика	
Машински факултет		
за сите студиски програми	математика	по избор на кандидатите: физика, техничка механика, машински елементи со механика, информатика
Технолошко-металуршки факултет		
за сите студиски програми	хемија	математика
Природно-математички факултет		
биологија	биологија	хемија
географија	географија	историја
географски информациски системи	географија	информатика
етнологија и антропологија	без ограничување	без ограничување
математика	математика	физика или информатика
физика	физика	математика, информатика или хемија
хемија	без ограничување	без ограничување
биологија-хемија	биологија	хемија
математика-физика	математика	физика
Економски факултет		
за сите студиски програми	македонски јазик	математика
Правен факултет „Јустинијан Први“		
за сите студиски програми	мајчин јазик	историја
Филозофски факултет		
филозофија	мајчин јазик и литература	- филозофија * - логика - историја
педагогија	мајчин јазик и литература	- педагогија * - психологија - социологија - филозофија - граѓанско образование
социологија меѓународни интеркултурни студии	мајчин јазик и литература	- социологија * - филозофија - историја - психологија - граѓанско образование - филозофија
психологија	мајчин јазик и литература	- психологија * - биологија - филозофија - социологија - историја
историја	мајчин јазик и литература	- историја * - социологија - филозофија - граѓанско образование
историја со архивистика	мајчин јазик и литература	- историја * - социологија
историја на уметност	мајчин јазик и литература	- историја * - ликовна уметност - филозофија
археологија	мајчин јазик и литература	- историја *

студиска програма	прв предмет	втор предмет
		- филозофија - граѓанско образование
класична филологија (со една од потпрограмите: антички студии или византологија)	- старогрчки јазик* - латински јазик*	- историја - филозофија
старогрчки јазик и античка книжевност (со една од потпрограмите: македонски јазик, француски јазични студии и француски книжевно-културолошки студии)	- старогрчки јазик* - латински јазик*	- француски јазик - историја - филозофија
латински јазик и античка книжевност (со една од потпрограмите: македонски јазик, француски јазични студии и француски книжевно-културолошки студии)	мајчин јазик и литература	- старогрчки јазик* - латински јазик* - француски јазик - историја - филозофија
безбедност, одбрана и мир	мајчин јазик и литература	- одбрана* - историја - социологија - филозофија
социјална работа и социјална политика	мајчин јазик и литература	- социологија* - психологија - граѓанско образование
специјална едукација и рехабилитација (дефектологија)	мајчин јазик и литература	- психологија* - биологија - филозофија
родови студии	мајчин јазик и литература	- филозофија* - социологија - историја
семејни студии	мајчин јазик и литература	- социологија - историја - психологија - граѓанско образование - филозофија
андрагогија	мајчин јазик и литература	- педагогија - психологија - социологија - филозофија - граѓанско образование
приватна и корпоративна безбедност	мајчин јазик и литература	- одбрана* - историја - социологија - филозофија
Меѓународни и интеркултурни студии	мајчин јазик и литература	- историја* - социологија - филозофија - граѓанско образование
* доколку за првopосочениот предмет кандидатот има оценка, се бодира таа оценка, а во спротивно, по негов избор ќе се бодира оценката од друг предмет наведен во листата)		
Филолошки факултет „Блаже Конески“		
македонски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
македонска книжевност и јужнословенски книжевности	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
албански јазик и книжевност – наставна насока	албански јазик и литература	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
албански јазик и книжевност - преведување и толкување <i>мајчин</i>	албански јазик и литература	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
албански јазик и книжевност - преведување и толкување – <i>немајчин</i>	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
турски јазик и книжевност - наставна насока - <i>мајчин</i>	турски јазик и литература	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
турски јазик и книжевност - наставна насока - <i>немајчин</i>	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
руски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	руски јазик или странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
полски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)

студиска програма	прв предмет	втор предмет
англиски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	англиски јазик
германски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	германски јазик
италијански јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	италијански јазик или странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
француски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	француски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
романски јазик и книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
преведување и толкување - англиски/француски јазик - англиски/германски - француски/англиски јазик - француски/германски јазик	англиски јазик француски јазик	германски или француски јазик англиски или германски јазик
општа и компаративна книжевност	македонски јазик и литература (мајчин јазик и литература)	странски јазик (првиот, таму каде што се изучуваат 2 странски јазика)
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“		
одделенска настава предучилишно воспитание	мајчин јазик	математика
Библиотекарство	мајчин јазик	странски јазик
Факултет за физичко образование, спорт и здравје		
за сите студиски програми	македонски јазик	биологија
Медицински факултет		
општа медицина	биологија	хемија
медицинска сестра/техничар	биологија	хемија или еден предмет од листата на стручни предмети од здравствена струка (по стара или нова програма)
радиолошки технолози	биологија	физика или еден предмет од листата на стручни предмети од здравствена струка (по стара или нова програма)
логопеди	биологија	физика или еден предмет од листата на стручни предмети од здравствена струка (по стара или нова програма)
физиотерапевти	биологија	хемија или еден предмет од листата на стручни предмети од здравствена струка (по стара или нова програма)
Фармацевтски факултет		
за сите студиски програми	биологија	Хемија
Стоматолошки факултет		
за сите студиски програми	биологија	Хемија
Факултет за земјоделски науки и храна		
агроекономика	биологија	математика
за сите останати студиски програми	хемија	биологија
Шумарски факултет		
шумарство екоинженеринг и екоменаџмент	математика	хемија, биологија, искористување на шумите, подигање и одгледување на зелени површини, дендрологија, информатика, физика, мајчин јазик (по избор на кандидатите)
пејзажно дизајнирање	биологија	хемија, математика, искористување на шумите, подигање и одгледување на зелени површини, дендрологија, информатика, физика, мајчин јазик (по избор на кандидатите)
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер		
за сите студиски програми	математика или странски јазик (еден предмет по избор на кандидатот)	нацртна геометрија, информатика, физика, хемија, ликовно воспитување, техничка механика (по избор на кандидатите)
Факултет за ветеринарна медицина		
ветеринарна медицина	хемија	Биологија
Факултет за драмски уметности		
за сите студиски програми	македонски јазик и литература	ликовна или музичка уметност
Факултет за ликовни уметности		
за сите студиски програми	по избор на кандидатите	по избор на кандидатите
Факултет за музичка уметност		
за сите студиски програми	по избор на кандидатите	по избор на кандидатите

Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2018/2019 година

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	надвор од квота - број на студенти	износ на годишна школарина (ЕУР)
Архитектонски факултет (интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус – 10 семестри)	20% од вкупниот број редовни студенти	2000
Градежен факултет	најмногу 10% од бројот на редовни студенти на студиските програми	2000
Факултет за електротехника и информациски технологии (8 семестри)	70	1500
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство	120	2000
▪ софтверско инженерство и информациски системи – 6 или 8 семестри	10	
▪ интернет мрежи и безбедност - 6 или 8 семестри	10	
▪ примена на информациски технологии - 6 или 8 семестри	10	
▪ компјутерска едукација – 8 семестри	10	
▪ компјутерско инженерство – 6 или 8 семестри	10	
▪ компјутерски науки - 6 или 8 семестри	10	
▪ софтверско инженерство на англиски јазик – 6 или 8 семестри	60	
Природно-математички факултет	22	1500/2000
студии по етнологија и антропологија	10	2000
студии по физика	12	1500
Машински факултет (8 семестри)	најмногу 10% бројот на редовни студенти во државна квота	2000
Економски факултет	20	1500
Правен факултет „Јустинијан Први“ (6 семестри)	140	2000
Филозофски факултет	10% од вкупниот број редовни студенти	1000
Филолошки факултет „Блаже Конески“	20% од вкупниот број студенти	2000
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“	20	800
Факултет за физичко образование, спорт и здравје	20	1200
▪ физичко и здравствено образование (8 семестри)	10	
▪ спортски тренери (6 семестри)	10	
Медицински факултет	100	1000/1500
▪ општа медицина (12 семестри)	60	1500
▪ стручни медицински сестри/техничари (6 семестри)	10	1000
▪ радиолошки технолози (6 семестри)	10	1000
▪ логопеди (6 семестри)	10	1000
▪ физиотерапевти (6 семестри)	10	1000
Фармацевтски факултет	20	1500
▪ фармација (10 семестри)		
▪ лабораториски биоинженери (6 семестри)		
Стоматолошки факултет	15	3000
▪ дентална медицина (12 семестри)		
▪ стручни забни техничари (6 семестри)		
▪ стручни стоматолошки сестри - орални хигиенолози (6 семестри)		
Факултет за земјоделски науки и храна (8 семестри)	до 20% за секоја студиска програма	600
Факултет за ветеринарна медицина (11 семестри)	10	2000
Шумарски факултет (8 семестри)	24	600

▪ шумарство	10	
▪ екоинженеринг и екоменаџмент	6	
▪ пејзажно дизајнирање	8	
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер (8 семестри)	6	1000
▪ инженерство на мебел и дрво	3	
▪ дизајн на мебел и ентериер	3	
Факултет за драмски уметности (8 семестри)	4	1500
▪ драмски актери	2	
▪ театарска и филмска драматургија	1	
▪ театарска режија	1	
Факултет за ликовни уметности (8 семестри)	4	1500
▪ сликарство	1	
▪ вајарство	1	
▪ графика	1	
▪ ликовна педагогија	1	
Факултет за музичка уметност	14	1300

Забелешка:

На факултетите, односно студиските програми, кои не се содржани во табелата, странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, најмногу до **20%** од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање), утврден на ниво на студиската програма, а школарината за студирање изнесува **2000** евра годишно.

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
<http://www.ukim.edu.mk>